

оглед на фактот што е врзан за празниците што календарски се лоцирани само за март по ст. к., овој комплекс го нарекуваме и *маршовски*.

**Први Марш/Марша - 1/14.III  
(Маршинден - Пијанец, Виничко)**

Во народниот календар на Шопско-брегалничката етнографска целина, овој празник, речиси секогаш се поврзува со приказната со познатиот мотив за смрзнувањето на бабата, која ги истерала своите кози и јариња на планината да пасат, неплашејќи се од студот. Таа дури и се подбивала со Сечко: "Тиц коза јарина, серам Сечко брадина!". Но, Сечко го чул тоа, па се најутил и побарал од својата сестра Марта да му даде на заем неколку дена, за да ѝ се освети на старицата. Баба Марта му дала на заем од своите денови на брата си Сечко, па така, старицата со своите кози и јариња се смрзнала од студ во планината и се скаменила. Во многу места од целата етнографска целина се посочуваат камења, за кои се верува, дека се скаменетата баба со јарињата.<sup>472</sup>

Деновите што Баба Марта му ги позајмила на Сечко, некаде се смета дека се првите три дена од март, а некаде пак, првите девет дена од овој месец. Овие денови, кои кај народот од овие простори, најчесто се познати како "позајмени денови" или "бабини денови", се сметаат за доста непредвидливи во однос на временските прилики. Во Штипско, Кочанско, Злетовско и некои соседни предели, освен првите три дена од март, како непредвидливи денови се сметаат и последните три дена од февруари, па така, овие "бабини денови" или скратено - "бабите", траат вкупно шест дена, од кои три во февруари и три во март.<sup>473</sup>

Според некои други толкувања, овие непредвидливи денови во почетокот на март, траат девет дена и тоа, од Марта, па до *Младенац* (Св. 40 маченици, Младенци), т.е. од 1/14.III-9/22.III. Познати се под името "зимци", а распоредени се на следниов начин: првите три дена се "баба-Евдокини",<sup>474</sup> следните три се "цигански", а последните три од овие девет дена се "шиптарски".<sup>475</sup> Слични именувања на овие денови од почетокот на март се забележни и во некои предели во Јужна Србија, како на пример во Лесковачко Поморавје, на север од Шопско-брегалничката етно-

<sup>472</sup> А. Донски, *Фолклорното богојество на Шипци*, с. 328-329; АИФ м.л. 3784. Снимил: З. Малинов 11.06.2001 г. во с. Немањица, Светиниколско (Овче Поле). Инф.: Мијалче Миланов, род. 1930 г. во с. Немањица; АИФ, м.л. 3788. Инф.: Димитар Ефтимов, с. Тркање, Кочанско; АИФ, м.л. 3766. Инф.: Славе Поповски, с. Пасача, Кривопаланечко; АИФ м.л. 3819. Инф.: Стефан Захариев, с. Саса (Осоговија).

<sup>473</sup> А. Донски, *Фолклорното богојество на Шипци*, 328; АИФ, м.л. 3813. Инф.: В. Давитков, с. Соколарци, Кочанско; АИФ м.л. 3939. Инф.: Бл. Јованов, с. Гризилевци, Пробиштипско; АИФ, м.л. 3942. Инф.: К. Петрова, с. Лесново (Злетовско).

<sup>474</sup> Така се наречени според преподобна мч-ца Евдокија, на која, во црковниот календар ѝ е посветен 1/14 март.

<sup>475</sup> АИФ, м.л. 3946. Инф.: Правда Михајловска, с. Кукалица, Кратовско.

графска целина, каде што, првите девет дена од март се познати како "зајемци". На овие девет дена се надоврзуваат уште три (10-12 март, по стар, т.е. 23-25 март, по н. к.), кај народот од овој крај, познати под името "арнаутска баба",<sup>476</sup> кои исто, како и претходните девет дена, се нарекуваат со името "зајемци".<sup>477</sup> На тој начин, всушност, овие "зајемци", т.е. позајмени денови, во околината на Лесковац претставуваат една низа од 12 дена, што потсетува на некрстените денови, 12-те последователни денови во новогодишниот обреден комплекс.

Понекаде постои и поинакво толкување за непредвидливоста и променливоста на времето во првите денови од март. Во Благоевградско, на пример, се раскажува приказната со мотивот за кавгата помеѓу Баба Марта и Дедо Сечко, за виното. Имено, братот и сестрата (Сечко и Марта) се договориле да си го поделат виното, на тој начин, што бочватата со вино ја преградиле со трња. Но Сечко го испил и делот на сестра си, на што, Марта многу се најтила и збеснała, па оттогаш, во овие три нејзини денови времето е многу лошо и променливо: час врне дожд, час снег, а час сонце грее, односно, како што народот си го толкува тоа: "час Баба Марта плаче, час се смее".<sup>478</sup>

Освен верувањата и толкувањата во врска со времето, во првите денови од март, според стариот календар, на празникот Марта (*Баба Марта, Првна Марта, Мартиинден*) се спроведува и извесна обредна пракса, која на некој начин го навестува и скрешното вистинско доаѓање на пролетта. Имено, во многу предели од областа, на овој ден се поткадува (потчурува) со слама или исушен говедски измет ("лешешка") - "за преку летото да нема зими по полето". Некаде пак, се пали сметеното ѓубре од куќата - "за да нема болви, вошки и слични гадотии".<sup>479</sup> Како уште еден вид превенција, за да нема зими по полето, на овој ден, во некои места се избегнува и да се врие вода - "за да не врие од зими летоска". Некаде пак, како на пример во с. Зрновци, Кочанско постои обичај, да се зоврие вода

<sup>476</sup> арнаутски = шиптарски, т.е. албански.

<sup>477</sup> Др. М. Ђорђевић, *Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави*, СЕЗБ, књ. LXX, Живот и обичаји народни, кн. 31, Београд, 1958, с. 373.

<sup>478</sup> АЕИМ, № 772-II, с. 78 и 91. Слични приказни со мотивот за кавгата помеѓу братот Сечко и сестрата Марта, како причина за лошото и непредвидливо време на крајот од февруари и почетокот на март се забележани и во некои југозападни бугарски предели, гранични со Шопско-брегалничката етнографска целина, како на пример во Дупничко (Ив. П. Кеповъ, *Народообщни, животообщни и езикови материали оттъс с. Бобошево, Дуйнишко*, СБНУ, кн. XLII, София, 1936, с. 121-122). Слична приказна регистрираш и во с. Лесново, Злетовско, (АИФ, м.л. 3942), но информаторката оваа приказна ја слушнала од учителот во "бугарско", т.е. од наставникот за време на бугарската окупација, кој бил некаде од Бугарија.

<sup>479</sup> АИФ, м.л. бр. 3943. Инф.: Франа Стоиловска, род. во с. Саса, Делчевско (Осоговија), маж. во с. Цера, Кочанско (Осоговија).

и да се истури на камен, при што се изговара: "Кога од камено змијата ќе гризне, тогај и од стоката и од човеците да гризне".<sup>480</sup>

Во Благоевградско, Малешево, Пијанец, Осоговија, Виничко и Лакавица, постои обичај на правење на еден вид амајлии, познати под името "мартинки", а поретко и како "марти". Мартинките се прават на тој начин, што се усукуваат две нишки од црвен и бел конец или волнена преба и така усукувани се ставаат, најчесто околу раката. Кога се носи мартинката, таа не треба да се гледа, односно не треба да ја види сонце - "за да не те изгбре сончето преку летото".<sup>481</sup>

Според толкувањето, се носи - "за од змии", како и за здравје воопшто, а се носи сé додека не се здогледаат првите преселни птици, ластовичка или штрк, кога ќе се вратат од југ. Тогаш се симнуваат мартинките и се ставаат под камен. Според изгледот на мартинката или според тоа, какво животинче ќе се најде утредента под каменот, до мартинката, се гatalo и за иднината и среќата, на тој што ја носел и ја оставил мартинката под каменот. На пример, во Благоевградско, доколку, околу мартинката имало некаков цревец ("својак"), сопственикот на мартинката - "ќе има коњ", ако имало пајак - "ќе имал магаре", а доколку имало мравки - "ќе му се намножела ситната стока".<sup>482</sup>

Во с. Габревци, Радовишка Лакавица, покрај тоа што се прават и носат мартинки - "за од змии", некои носат и околу половината - "за да не ги боли преку годината кога ќе работат полска работа". Во ова село, мартинки се ставаат и на бутимот и тоа, усукувани од црвено и од модро конче. Се прават одвечер, бидејќи, не чинело да се усукуваат на самиот празник - "за да не се сукат змиите околу тебе кога ќе работеш преку лето на полето".<sup>483</sup>

Во некои места во некои од пределите во источниот дел од етнографската целина, како празник се држи и првата сабота во март, која во овие краеви е позната под името *Маријина сабоја*. Во некои места, како на пример, во Делчево (Царево Село), на овој ден се одржуval и народен собор.<sup>484</sup> Саботите во март, како празници се држат и во некои предели во Источна Србија, на пример, во околината на Заечар - "за од змии",<sup>485</sup> а во пределот Хомолье, не се работело полска работа - "за од град".<sup>486</sup> Овие саботи, не се работеле и во некои предели во Југозападна Бугарија, како

<sup>480</sup> АИФ, м.л. 3814. Инф.: Васа Заова, род. во с. Костиј Дол, Кочанско (Осоговија), маж. во с. Зрновци, Кочанско.

<sup>481</sup> АИФ, м.л. 3817. Инф.: Елизавета Ефремова, с. Крушево, Виничко; АИФ, м.л. 3821. Инф.: Димитар Узунски, с. Тработивиште, Делчевско (Пијанец).

<sup>482</sup> АЕИМ, № 772-II, с. 78 и 92 (с. Дъбрава и с. Падеш, Благоевградско).

<sup>483</sup> АИФ, м.л. 3797. Инф.: Фида Јованова, с. Габревци, Радовишко (Лакавица).

<sup>484</sup> АИФ, м.л. 3817. Инф.: Мирка Николова, род. во с. Грљани, Виничко; Податок добиен дополнително и од инф. Димитар Узунски, с. Тработивиште. (Пијанец).

<sup>485</sup> П. Костић, *Годишњи обичаји у околини Зајечара*, ГЕМ, 42, Београд, 1978, 427.

<sup>486</sup> М. Недељковић, *Годишњи обичаји у Срба*, Београд, 1990, с. 150.